

Е - Билтен број 3

Јули - Септември 2022

Е – БИЛТЕН

ОРГАНИЗАЦИЈА НА
ЖЕНИТЕ НА
ОПШТИНА СВЕТИ
НИКОЛЕ




Неформалната локална група за родова еднаквост - мрежа НИКА започна со своите активности


Неформалната локална група за родова еднаквост - мрежа НИКА, одржа состанок на кој се избра претседавачка Оливера Арсов членка во мрежата која ја претставува Унија на жени на ВМРО ДПМНЕ, а како заменичка беше избрана Билјана Ефтимова членка во мрежата која го претставува Форумот на жени на СДСМ од Свети Николе. Мрежа НИКА стави акцент на одбележување на Октомври- месец за борба против рак на дојка. Се дискутираше на кој начин да се допре до што повеќе жени и девојки и да се подигне свеста кај нив за превенција, но и што после детектирање на болеста.



Со направи официјалното лого и ФБ страна на мрежа НИКА



НИКА
Неформална локална мрежа за родова еднаквост



Линк до страната на НИКА:
<https://www.facebook.com/MrezhaNIKA>

ОЖОСВН учествувахе на годишното собрание на Коалиција СЕГА

На Годишното Собрание беа усвоени програмскиот извештај и финансискиот извештај за работата на СЕГА за периодот на 2021 година и Годишната програма на СЕГА за 2022 година.



ОЖОСВН со нови проекти!



„Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата“

Потпишан договор за проектот "Вклучени млади, силни заедници" кој ќе се реализира во наредните 10 месеци во општина Свети Николе, а ќе придонесе кон креирање на овозможувачка околина за активно вклучување на младите во локалната заедница. Проектот е регрантиран од Коалиција СЕГА.

Официјална церемонија за доделување на грантови на која присуствувахе и ОЖОСВН



Потпишан договор за проектот „НЕ СИ САМ/А- канцеларија за бесплатна правна помош и психо-социјална поддршка 2“ - кој ќе се реализира во наредните 18 месеци. Целта на овој проект е да се обезбеди полесен пристап до правда за жени и девојки од маргинализирани групи од општина Свети Николе и околината преку ефективно и достапно спроведување на Законот за бесплатна правна помош. Проектот е регрантиран од Коалиција Маргини и The Kvinna Till Kvinna Foundation, финансиран од Европската Унија.

НЕ СИ САМ/А

канцеларија за бесплатна правна помош и психо-социјална поддршка

Канцеларијата при ОЖОСВН продолжува и понатаму активно да работи на бесплатна правна помош и психо-социјална поддршка. Доколку имате правен проблем и ви е потребен совет или доколку ви е потребна психо-социјална поддршка обратете се во ОЖОСВН.

КОНТАКТ

www.womsvetnikole.org.mk

facebook.com/womsvetnikole

info@womsvetnikole.org.mk
womsvetnikole@yahoo.com

instagram.com/ozo_svnikole

032 444 620

ул. Ленинова број 1-1/4
П.Фах 13
2220 Свети Николе

Sweden SverigeОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕКВИННА КВИННА

проектот е финансиран од Европската Унија проектот е кофинансиран од Шведска проектот е имплементиран од Организација на жените на Општина Свети Николе проектот е суб-грантиран од Коалиција Маргини и The Kvinna till Kvinna Foundation

Доколку имате потреба од бесплатен правен совет и психо - социјална поддршка можете да се обратете во канцеларијата на ОЖОСВН која и понатаму продолжува активно да работи.



Жените во с.Горобинци добија свое катче за дружење

Како резултат на барањата на жените од с.Горобинци, во договор со месната заедница и со финансиска поддршка од ОЖОСВН, во центарот на с.Горобинци беа поставени клупи за седење за поголема социјализација и дружење на жените и девојките, но и останатите жители на селото.



Општина Свети Николе ги слушна потребите на жените од с.Горобинци



Жените од с.Горобинци остварија средба со претседателката на Комисија за еднакви можности меѓу мажите и жените – Фросина Ѓорѓиева и координаторката за еднакви можности – Ивана Димитрова. Тие ги запознаа жените со нивните надлежности во општината, а потоа ги ислушаа самите жени за нивните проблеми и потреби и разговараа како заеднички да делуваат за да се надминат истите.

Продолжува соработката со Верица Пуздерлиска Греуртер и во тековната година

ОЖОСВН од 2020 година воспостави соработка со наша иселеничка во Швајцарија. Целта на оваа соработка е да се придонесе кон економско јакнење на жени кои изработуваат рачни изработки и можност нивните производи да ги продаваат во Швајцарија, а дел од приходот се донира за поддршка на групата за самопомош на жени заболени и лекувани од малигни болести која функционира при ОЖОСВН. Голема благодарност до Верица и нејзиното семејство Пуздерлиски кои дополнително, го донираа целиот приход од нивните изработки и за интересот за продолжување на соработката со нашето здружение.





Работилници одржани со групата за самопомош во овој квартал



На 13.07.2022 се одржа работилница на тема „Јас и другите, поле за подобрување“. Целта на оваа работилница беше присутните да го осознаат проблемот со отуѓеноста на луѓето и дека тој претставува се поголема закана која произлегува како ефект од претераниот индивидуализам во споредба со минатите искуства на радосно делење и поддршка во реализација на животворни идеи, визији и дела, како и искуствата луѓето да не сплашат едни од други, туку да приобаат и да си помагаат со срдечност и топлина.

На 25.07.2022 се одржа работилница на тема „Самопочитување“.

Целта на оваа работилница беше учесничките да се запознаат со поимот самопочитување и да изградат здрави алтернативи на самопочитување кон себе, наспроти токсична зависност или поврзаност со некого или нешто. Се разговараше за поимот самопочитување и Масловата хиерархија на потреби.



На 17.08.2022 се одржа работилница на тема „Исхрана на болните од карцином на репродуктивните органи“.

Целта на оваа работилница беше учесничките да осознаат како правилно да се хранат за да можат побрзо да закрепнат од терапиите што ги примаат, а воедно и да не овозможат повторно појавување на карциномни клетки во организмот.

На 07.09.2022 се одржа работилница од страна на физиотерапевт.

Целта на оваа работилница е рехабилитацијата кај жени оперирани од рак на дојката или се во тек на хемотерапија.



На 29.09.2022 се одржа работилница на тема „Здравјето на мозокот и целосното здравје-Нашиот чудесен мозок“.

Целта на оваа работилница беше, учесничките да осознаат што се може да направи човекот за подобрување на своето здравје вежбајќи го и хранејќи го мозокот секојдневно, а со тоа и искористувајќи го во поголем процент.

Различните извори на финансирање се битни за одржливост на ОЖОСВН

Во периодот од 2 до 4 септември 2022, беше одржан тренинг за диверзификација на извори на финансирање и самоодржливост на ОЖОСВН. На тренингот беа презентирани клучни извори на финансирање на ОЖОСВН, начини преку кои организацијата може да дојде до одржливост и самоодржливост преку донации и проекти, како и петте најчести форми на прибирање средства и фандрејзинг активности.



Завршен првиот дел од истражувањето на општина Пробиштип

Анкетен прашалник Пробиштип

Организација на жените на општина Свети Николе во рамките на проектот „Родова перспектива на потребите, политиките и буџетот на општина Пробиштип“ - регантиран од Центар за истражување и креирање политики - Скопје, преку проектот „Низ женски леки: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост“ финансиран од Европската Унија преку програмата Support to Civil Society Networks and Platforms in the Republic of North Macedonia, спроведува истражување за прибирање податоци за пристапот до информации на жените и девојките од општина Пробиштип, за настани, случувања, промени и активности во нивната локална заедница.

Ова теренско истражување се реализира на репрезентативен примерок од 150 жени и девојки од општина Пробиштип (опфаќајќи ги и поголемите рурални средини).


Наодите кои ќе се добијат со анализата на анкетните прашалници, понатаму ќе се употребат за застапување на жените и девојките пред релевантните локални чинители во општина Пробиштип, со цел изнаоѓање и воведување на соодветни начини на информирање и вклучување на жените и девојките во процесите на креирање и донесување одлуки на локално ниво.

womsvetnikole@gmail.com (not shared) [Switch account](#)

* Required


Демографски карактеристики на девојките/жените
1. Возраст

Организација на жените на општина Свети Николе во рамките на проектот „Родова перспектива на потребите, политиките и буџетот на општина Пробиштип“ - регантиран од Центар за истражување и креирање политики - Скопје, спроведе истражување за прибирање податоци за пристапот до информации на жените и девојките од општина Пробиштип и нивото на нивна вклученост во креирање на локални политики.



Организација на жените на општина Свети Николе споделува во интерес на своите целни групи

Септември е светски месец за подигнување на свеста на малигни болести на крвта (леукемии, лимфоми и миеломи). Организација на жените на општина Свети Николе ја поддржа кампањата која ја спроведува ХЕМА - НЕМА во соработка со Фудбалска Репрезентација на Македонија (ФФМ) и пациентската организација за лимфом Lymphoma Australia.




28 септември 2022 година – Родово праведно општество во кое абортусот ќе биде безбеден, легален и пристапен за сите жени, без стигма и дискриминација – ова е барањето што денес, на 28 септември – Меѓународниот ден на безбедниот абортус, го упатуваат илјадници поборници за репродуктивна слобода до своите влади во светот. Платформата за родова еднаквост порачува: Правото на здравје значи и пристап до легален абортус – и не смее да трпи поради економската криза.

14 септември се одбележува како ден на ослободување на Општина Свети Николе. ОЖОСВН беше дел од положување на цвеќе во чест на паднатите борки и борци.



Меѓународни денови обележани во овој квартал



Доколку сакате да ги поддржете нашите активности можете да направите уплата на сметка: 270000000911687 или да не контактирате преку следниве

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ (ОЖОСВН)

Ул. „Ленинова“ бр. 1-1/4, Свети Николе

Телефон: 032/444-620

E-mail: womsvetinikole@yahoo.com

Web: www.womsvetinikole.org.mk

Facebook: www.facebook.com/womsvetinikole

Instagram: @ozosvnikole

Блогот на Виктори: www.viktoriozosvn.weebly.com



**ОРГАНИЗАЦИЈА
НА ЖЕНИТЕ**
НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

